



БИДЕТЕ ДОБРО, БИДЕТЕ ЗДРАВИ. ПОДГОТВЕТЕ СЕ ЗА ЗИМАТА ЗА МОМЕНТИТЕ ШТО СЕ ВАЖНИ

Ваксините против инфлуенца (грип), COVID-19 и респираторен синцицијален вирус (RSV) се препорачуваат за постари лица.

Побарајте од вашиот лекар или аптекар да провери кои вакцини сте ги примиле досега и дали ги исполнувате условите за бесплатни вакцини преку Националната програма за имунизација (National Immunisation Program).

Тие исто така можат да ве информираат кои вакцини се препорачуваат за вас и кога треба да ги примите. Разговарајте со вашиот здравствен работник и закажете термин за вакцинација денес.

